



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 6 декември 1972
Скопје
Број 40 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр.401-1-16

373.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2734
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69, 32/70, 12/71 и 42/71), во член 3, по став 1 се додава нов став кој гласи:

Републичкиот придонес од личен доход од работен однос за 1972 година, по издвојувањето односно отстапувањето на делот од став 1 на овој член, се отстапува и тоа:

— во целосен износ, на организациите на здружениот труд од областа на стопанството што во периодот јануари — септември 1972 година оствариле просечен месечен нето личен доход до 1.320 динари по работник и на организациите на здружениот труд што претежно се финансираат од средствата на основните заедници на образование; и

— во висина од 50 отсто, на другите организации на здружениот труд, како и на другите корисници на општествени средства — обврзници на републичкиот придонес од личен доход од работен однос.

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот на отстапување на републичкиот придонес од личен доход од работен однос.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

374.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за угостителската дејност и за минималните технички услови на угостителските објекти,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2694
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Угостителска дејност вршат угостителските организации на здружен труд.

Угостителска дејност можат да вршат и други организации на здружен труд, ако ги исполнуваат условите пропишани со закон и со прописите донесени врз основа на закон.

Угостителската дејност на граѓаните се уредува со посебен закон.

Член 2

Организациите на здружен труд и други организации, здруженијата на граѓаните и државните органи можат да организираат, под услови определени со закон, давање угостителски услуги на членовите на нивните работни заедници, односно на членовите на организациите и здруженијата и на други лица.

Член 3

За вршење угостителска дејност мора да бидат обезбедени минимални технички услови во поглед на изградбата, уредувањето и опремата на деловните простории пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

За вршење угостителска дејност мора да бидат обезбедени минимални здравствено-технички услови.

Лицата што вршат работи на давање угостителски услуги мораат да ја имаат потребната стручна подготовка и да ги исполнуваат пропишаните здравствени услови.

Стручната подготовка што мора да ја имаат лицата кои вршат работи на давање угостителски услуги се определува со општиот акт на организацијата на здружен труд што врши угостителска дејност.

Член 4

Одредбите од овој закон не се однесуваат на давањето услуги на исхрана и сместување во социјални, здравствени и училишни установи, како и на организации што даваат услуги на исхрана и сместување, а кои ги основа Сојузниот секретаријат за народна одбрана и други воени установи или единици.

Член 5

Општите прописи за организациите на здружен труд се однесуваат и на организациите на здружен труд што вршат угостителска дејност, ако со овој закон не е определено поинаку.

II. ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 6

Угостителска дејност вршат угостителски организации и други организации на здружен труд што ја вршат таа дејност како една од своите основни дејности (угостителско-туристички работни организации, земјоделско-прехранбени комбинати и други).

Угостителска дејност можат, во согласност со закон, да вршат, како споредна дејност, организациите на здружен труд, ако вршењето на таа дејност е во непосредна врска со нивната основна дејност.

Член 7

Организацијата што врши угостителска дејност може, покрај приготвувањето и давањето услуги за исхрана, приготвувањето и послужувањето со пијалоци и давањето услуги на сместување, да врши и други дејности што вообичаено се во врска со угостителската дејност, ако ги исполнува условите пропишани за вршење на тие дејности.

Организацијата на здружен труд може, во смисла на одредбите од став 1 од овој член, особено да се занимава со производство на прехранбени производи и пијалоци, да врши транспортни услуги и услуги на занаетчиска дејност, да продава стоки кои вообичаено се продаваат во угостителски организации, да организира или самата да врши дејности што служат за разонода и рекреација, како и да врши други работи вообичаени во угостителството и туризмот.

Член 8

Организацијата на здружен труд што врши угостителска дејност може, во рамките на дејностите од член 7 од овој закон, да им врши услуги и на други организации и на граѓани, а своите производи може да ги продава под услови што важат за производните организации на здружен труд.

Член 9

Организацијата на здружен труд што врши угостителска дејност може да врши дејности од член 7 од овој закон и во рамките на деловните единици кои вршат угостителска дејност, ако се обезбедени условите пропишани за вршење на тие дејности.

Член 10

Организацијата на здружен труд угостителска дејност ја врши во угостителските деловни единици.

Угостителска дејност може да се врши и во рамките на основна организација на здружен труд која врши друга стопанска дејност, ако за вршењето на угостителската дејност се обезбедени пропишаните здравствено-технички услови.

Член 11

Предметот на работењето на основната организација на здружен труд и деловните места што вр-

шат угостителски услуги се определува со актот за нивното основање, согласно на обичаите во угостителството, а според начинот и видовите на угостителските услуги што ги даваат (хотел, ресторан, експрес-ресторан, мотел, кафеана, бифе и друго).

Член 12

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство да донесе Правилник за категоризација на сместувачките и други угостителски објекти.

Организацијата на здружен труд своите угостителски објекти ги распоредува во категории според условите предвидени со правилникот од став 1 од овој член.

Член 13

Угостителската деловна единица може да има во свој состав издвоени деловни места (депанданси, бавчи, бифиња, кантини и слично).

Член 14

Угостителската деловна единица може да врши угостителска дејност и надвор од своите постојани деловни простории (во случај на пригодни собири, приредби и сл.), во согласност со овој закон и со прописите донесени врз основа на него.

Член 15

Организациите на здружен труд вршат угостителска дејност во согласност со деловните обичаи во угостителството.

Член 16

Организацијата на здружен труд што врши угостителска дејност е должна, согласно со обичаите во угостителството, да дава угостителски услуги што спаѓаат во предметот на нејзиното работење.

Член 17

Организацијата на здружен труд е должна да ги истакне цените на своите угостителски услуги така што тие да им се достапни на потрошувачите и таа да се придржува за тие цени.

III. ДАВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА

Член 18

Организациите на здружен труд и други организации, државни органи и здруженијата на граѓаните (во натамошниот текст: основачите) можат да имаат ресторани, одморалишта, бифиња и други угостителски објекти, заради давање угостителски услуги на членовите на своите работни заедници, односно на членовите на организациите и здруженијата.

Рестораните, одморалиштата, домовите, бифињата и другите угостителски објекти основани во смисла на став 1 од овој член можат, под условите предвидени со закон и со актот за нивното основање, да им даваат угостителски услуги и на лица што не се членови на основачите.

Член 19

Двајца или повеќе основачи можат спогодбено да организираат заедничко давање угостителски услуги за нивните членови, како и заедничко вршење на одделни работи или служби во врска со давањето на тие услуги.

Односите меѓу основачите од став 1 од овој член се уредуваат со договор.

Член 20

На домовите и куќите на планинарски друштва, летувалиштата наменети за одмор на деца и младина, или на закупените простории во домаќин-

ствата, што служат за повремено организирање на одмор, ќе се применуваат само одредбите од овој закон и од другите прописи што се однесуваат на обезбедувањето на здравствено-техничките услови.

Член 21

Не се смета како вршење угостителска дејност, во смисла на овој закон, услужувањето само со топли и ладни пијалоци и со едноставни јадења што за потребите на своите членови го организираат во своите деловни простории организациите на здружен труд и други организации, државни органи и здруженија на граѓани.

IV. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, УРЕДУВАЊЕ И ОПРЕМУВАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 22

Прописите за изградба на инвестиционите објекти се применуваат и на изградбата на угостителските објекти.

Член 23

Угостителските објекти мораат да ги исполнуваат следните општи минимални услови: да имаат инсталација за вода за пиење и за техничка употреба, санитарен јазол, осветление, пристапен пат, фирма за видот и името на објектот, телефон, доколку има телефонска врска со местото и соодветна опрема за отпадоци.

Во местата каде што нема водовод, канализација или електрична мрежа, снабдувањето со вода, истечувањето на водата, измивањето на клозетот, како и осветлувањето ќе се врши во согласност со санитарните и противпожарните прописи.

Член 24

Угостителските објекти за сместување, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови:

- да имаат соодветни уреди за капење и загревање вода;
- да имаат рецепција;
- да имаат најмалку една заедничка просторија за дневен престој на гостите;
- собите мора да бидат суви и светли. Соба со едно легло мора да има најмалку 8 м² површина, соба со 2 легла најмалку 12 м², а соба со три и повеќе легла, за секое легло најмалку по 5 м² површина.

Ако собите се опремени со вградени ормани — плакари, со одвоен простор за миене и слично, површината на собите може да биде и помала од 8 односно 12 м² но не помала од 6,5 односно 10 м².

Објектите за сместување што имаат четири или повеќе ката мора да имаат лифт за гостите.

Објектите за сместување наменети за гости со специфични потреби (ловци, риболовци, скијаши и друго) да имаат посебен простор за чување кучиња, соодветни реквизити и др.

Член 25

Угостителските објекти за исхрана, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови: да имаат работни простории за приготвување на храната, гардероба, уреди и опрема за работа, за чување на прехранбените артикли и за разладување на храната, како и просторија за послужување.

По исклучок од претходниот став, киосците, бифињата, крчмите и кебапчилниците со големина од 10 м² не мораат да имаат гардероба, клозет и телефон, а киосците и кебапчилниците и просторија за послужување.

Член 26

Угостителските објекти за разонода, покрај општите минимални услови, мораат да ги исполнуваат и следните посебни минимални услови: да имаат гардероба, просторија за послужување, уреди и опрема за работа, за разладување на пијалоци и храна и просторија за приготвување храна.

V. УПРАВНИ МЕРКИ

Член 27

Ако просториите во кои се врши угостителска дејност не ги исполнуваат пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето, опремата или пропишаните здравствено-технички услови, надлежниот орган за инспекција ќе донесе решение со кое ќе нареди отстранување на утврдените недостатоци определувајќи го рокот во кој мораат да се отстранат тие недостатоци.

Ако во определениот рок не бидат отстранети недостатоците поради кои не е можно правилно вршење на угостителската дејност, надлежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение за забрана на користењето на просториите, уредите или опремата наменети за вршење угостителска дејност.

Член 28

Ако угостителскиот објект не ги исполнува условите на категоријата во која е распореден, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе му забрани да работи како угостителски објект од таа категорија.

Член 29

Применувањето на мерките од член 30 и 31 од овој закон не го исклучува применувањето на другите управни мерки предвидени со други прописи, како и примената на казнените одредби од овој закон и другите прописи.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со парична казна од 500—20.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд ако:

- 1) врши угостителска дејност без пропишано одобрение или угостителска дејност што според својот предмет на работењето, односно според прописите нема право да ја врши (член 6, 7, 8 и 11);
- 2) нејзин угостителски објект работи како објект од категорија за која не ги исполнува условите (член 12).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 100—1.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 31

Со парична казна од 200—5.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд ако:

1. деловните простории во кои врши угостителска дејност не одговараат на пропишаните технички услови во поглед на изградбата, уредувањето или опремата, или на пропишаните здравствено-технички услови (член 3 став 1 и 2);
2. за вршење угостителски услуги користи лице што не ја исполнува пропишаната со општиот акт на организацијата на здружен труд стручна подготовка како и не ги исполнува пропишаните здравствени услови (член 3 став 3 и 4);
3. на барање од потрошувачот спротивно на обичаите во угостителството, одбие да даде угостителска услуга што ја врши (член 16).

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни со парична казна до 500 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд.

Член 32

Со парична казна од 100—2.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд ако:

1. под ознаката на еден квалитет или едно количество даде угостителска услуга од друг квалитет или друго количество, односно ако на барање од потрошувачот одбие да издаде сметка за извршената угостителска услуга (член 15);

2. не ги истакне цените на угостителските услуги или ако од потрошувачот наплати угостителска услуга по цена повисока од онаа што е истакната (член 17).

За прекршок од став 1 од овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд со парична казна до 100 динари.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Се овластува Комитетот за туризам и угостителство, во рок од 3 месеци од влегувањето во сила на овој закон, да донесе поблиски прописи за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето одделно за секој вид угостителски објект за сместување, исхрана и разонода.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

375.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за минималниот личен доход на работниците,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2693

14 ноември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/72), во член 2 процентот: „50“ се заменува со процентот „52,5%“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 1972 година.

376.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИГРИ НА СРЕКА

Се прогласува Законот за игри на среќа, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година.

Број 03-2741

15 ноември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИГРИ НА СРЕКА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Игри на среќа можат да се приредуваат само со цел за прибирање на финансиски средства за извршување на социјално-хумани, културно-просветни и физкултурни задачи, како и за стопански реклами.

Член 2

Под игри на среќа, во смисла на овој закон, се подразбираат лотариите, томболите, спортските прогнози, лотото, посебните игри и други игри на среќа во кои учествуваат голем број на граѓани и во кои на учесниците им се дава можност за здобивање со добивки во пари и предмети, а при кои крајниот исход на играта не зависи од знаењето или умешноста на учесниците во играта. туку од случајот или од некој неизвесен настан.

Под игри на среќа, ако ги исполнуваат условите од став 1 на овој член, се подразбираат и наградниите конкурси и игрите на среќа со цел за стопански реклами.

Овој закон не се однесува на договорите на среќа, што се склучуваат меѓу граѓаните.

Член 3

Игри на среќа можат да приредуваат само општествено-правни лица (во натамошен текст: приредувачи на игри на среќа) под условите определени со овој закон.

Секоја игра на среќа има правила на играта и се приредува, по правило, со посебно одобрение според овој закон.

Игрите на среќа се приредуваат според посебно одобрение, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Секој приредувач на игри на среќа, освен на посебните игри на среќа, е должен да обезбеди добивки во вредност определена со овој закон.

Член 4

Учесници во играта на среќа се имателите на среќка, томболски карти, потврди за уплатен износ за учество во играта, односно лица што ги исполниле условите пропишани со правилата на играта за учество во неа.

Член 5

Добивките од игрите на среќа можат да бидат во пари, во предмети или во пари и во предмети.

Член 6

Учесниците во игрите на среќа, што се приредуваат врз основа на овој закон, не можат да се земат на одговорност поради учествувањето во тие игри.

Член 7

Органите, кои според овој закон се надлежни да издаваат посебни одобренија за приредување на игри на среќа, се должни да водат евиденција за издадените одобренија.

Евиденцијата се води одделно за приредување на наградни конкурси и игри на среќа за стопански реклами, а одделно за приредување на лотарији и томболи.

Евиденцијата содржи основни податоци за приредувачот, одобрението и правилата за играта на среќа.

II. ПРИРЕДУВАЊЕ НА ИГРИ НА СРЕЌА**Член 8**

Организација на здружен труд, на која приредувањето на игри на среќа ѝ претставува основна дејност, може да ги приредува сите игри определени со овој закон.

Организациите на здружениот труд можат да приредуваат наградни конкурси и игри на среќа за стопански реклами.

Општествените организации можат да приредуваат лотарији и томболи.

Организација на здружен труд која врши угостителски услуги може да приредува посебни игри на среќа под условите определени со овој закон.

Член 9

Игрите на среќа се приредуваат врз основа на посебно одобрение за секоја одделна игра.

За приредување игра на среќа од страна на организација на здружен труд, чија основна дејност ѝ е приредување игри на среќа, не е потребно посебно одобрение.

Член 10

Посебно одобрение на организациите на здружениот труд за приредување на награден конкурс и игри на среќа, со цел за стопанска реклама, издава органот на управата надлежен за работите на финансиите на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата на здружениот труд.

На општествените организации за приредување на лотарији или томболи, посебно одобрение им издава органот на управата надлежен за работите на финансиите на општината на чие подрачје ќе се врши растурање на лозовите и томболските карти.

Ако лозовите, томболските карти или потврдите за приредување игри на среќа според став 1 и 2 на овој член се продаваат на подрачјето на повеќе општини, посебно одобрение издава републичкиот секретар за финансии.

Член 11

Барањето за издавање на одобрение се поднесува до надлежниот орган.

Кон барањето мораат да се приложат: извод од статутот односно правилникот на приредувачот на игрите на среќа, одлука на надлежниот орган на управување за приредување игри на среќа и правила за игрите на среќа.

Член 12

Органот надлежен за издавање на одобрение решава по барањето по слободна оценка, имајќи предвид особено: за која цел се приредува играта на среќа, цената на лозот односно томболската карта, како и дали со правилата на играта на среќа се обезбедува објективност при утврдувањето на добивките односно наградите.

Член 13

Органот што издава одобрение за приредување игра на среќа, при која добивките се исплатуваат во пари може, пред да го даде одобрението, да бара од подносителот да положи обезбедување во готови пари во висина што ќе ја определи. или, може со решението за одобрение да му наложи на приредувачот на играта на среќа дел од износот добиен од продажбата на лозовите или томболските карти односно од примените уплати да уплати на посебна сметка кај банката и дека со тој износ може да располага само со одобрение на органот.

Износот од став 1 на овој член не може да го надмине вкупниот износ потребен за обезбедување исплатата на добивките и за обезбедување на данокот пресметан на вкупната вредност на издадените лозови или томболски карти односно на вкупната вредност на уплатите предвидени со правилата на играта на среќа.

Член 14

Приредувачот на играта на среќа, за чие приредување е веќе дадено одобрение, не може да ги менува правилата на играта ако почнал со продавањето на лозовите или томболските карти односно со растурањето на потврдите кои даваат право на учество во играта.

Органот што дава одобрение може, по образложено барање од приредувачот на играта на среќа, да даде согласност да се одложи денот или да се промени местото на извлекувањето односно определувањето на добивките.

Ако приредувачот на играта на среќа започне со продавањето на лозовите или томболските карти односно со растурањето на потврдите со наплата кои даваат право на учество во играта, тој може да се откаже од приредувањето на играта само под услов да ги врати примените пари.

Органот што го издал одобрението за приредување игра на среќа ќе му ги стави на приредувачот, кој ќе се откаже од приредувањето на играта, на слободно располагање средствата дадени како обезбедување во смисла на член 18 од овој закон.

Во случајот од ставовите 2 и 3 на овој член приредувачот е должен да го објави одлагањето односно откажувањето на приредувањето играта на среќа, на начинот на кој се објавуваат извештаите за резултатот на играта.

III. ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ НА СРЕЌА**Член 15**

Секоја игра на среќа мора да има правила на играта.

Правилата на игрите на среќа што се приредуваат со посебно одобрение, особено ги содржат:

1. називот и седиштето на приредувачот на играта како и на органот што ги донесува правилата;
2. називот на органот што го одобрил приредувањето на играта и број на актот со кој е дадено одобрението;
3. условите за учествување во играта и одредбите за начинот на играта на среќа;
4. видот и начинот на исплатување на добивките;
5. времето и местото на извлекувањето односно одредувањето на добивките и органот што ќе го врши тоа;
6. начинот на извлекување односно одредувањето на добивката;
7. начинот, местото и рокот на објавувањето на резултатите од игрите;
8. исплатителот односно издавателот на добивките, времето и местото на исплатата односно издавањето на добивките;
9. крајниот рок за исплата односно издавање на добивките и застареноста на правото на наплата односно прием на добивките;

10. одредби за тоа дека правилата за игри на среќа се полноважни кога ќе ги одобри надлежниот орган; дека приредувачот е должен, по барање од граѓаните, правилата да ги стави на увид, ако не се објавени односно огласени на погоден начин;

11. одредби за емство и обврски на приредувачот спрема учесниците во игрите;

12. одредби за јавност на извлекувањето на добивките;

13. подрачјето на кое се растураат среќките, томболите или потврдите.

Член 16

Правилата за приредување на лотарии, томболи, наградни конкурси и игри на среќа за стопанска реклама. покрај елементите од член 15, став 2 на овој закон содржат:

а) За приредување на лотарии:

1. целта на приредувањето и намената на чистиот приход;

2. вкупната вредност на емисијата на лозовите, вкупниот број на лозовите, цената и опис и содржина на текстот на среќката;

3. одредба дека среќката гласи на доносителот;

4. начинот на продажба и крајниот рок до кој можат да се продаваат лозовите;

5. одредба дека добивките ќе се исплатуваат односно издаваат само врз основа на продадениот лоз на кој не е уништен ни еден од битните делови;

6. одредба дека приредувачот на лотаријата не одговара за изгубените лозови; и

7. одредба дали еден лоз може да добие две и повеќе добивки и во кои случаи тоа настанува.

б) За приредување на томболи:

1. целта за приредувањето и намената на чистиот приход;

2. опис на картите и содржина на текстот што ќе биде отпечатен на нив;

3. вкупниот број на именувани томболски карти, вкупниот број на сериите и нивната вредност;

4. ознака дека картата гласи на доносителот;

5. начинот на утврдување на добивките; и

6. начинот на продажба и крајниот рок на продажбата.

в) За приредување на наградни конкурси и игри на среќа за стопански реклами:

1. опис и содржина на документот врз основа на кој се стекнува право на учество во играта и дали тој документ гласи на име на доносителот;

2. одредба дека со документот, врз основа на кој се учествува во играта, не може посебно ништо да се наплатува од учесникот во играта;

3. изворите на средства за исплатување на добивките односно за покривање на добивките.

Член 17

Во правилата за игри на среќа поблиску ќе се утврди постапката на извлекувањето односно определувањето на добивките, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 18

Правилата за приредување на лотарии или томболи ги донесува највисокиот орган на управувањето на општествено-правното лице, ако со статутот или со правилата на тоа лице не е определено да ги донесува некој друг орган.

Правилата за приредување на награден конкурс или игри на среќа со цел за реклама ги донесува советот на работната организација.

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА

Член 19

Во игрите на среќа во кои учесниците уплатуваат определен износ на учество во играта, вкупната вредност на добивките мора да изнесува најмалку 40% од вредноста на издадените лозови за лотарија или карти за томбола, а во други игри на среќа — од вкупната вредност на примените уплати за учество во играта на среќа (лото, спортска прогноза исл.).

За игрите на среќа што во смисла на овој закон се приредуваат врз основа на одобрение од општинските органи на управата, надлежни за работите на финансиите, вкупната вредност на добивката определена во претходниот став може да изнесува и повеќе.

Во игрите на среќа во кои учесниците не уплатуваат посебен износ за учество во играта (награден конкурс, игра на среќа со цел за стопанска реклама и сл.), вредноста на добивките самостојно ја определува приредувачот.

Член 20

Во игрите на среќа во кои добивките се определуваат со извлекување, извлекувањето се врши во присуство на комисија од 3 члена, што ги именува органот на управата, надлежен за работите на финансиите на општината на чие подрачје се врши извлекувањето.

Член 21

Определувањето на добивките од игрите на среќа се врши комисијски и јавно.

За утврдување на добивките се составува записник што го потпишуваат сите членови на Комисијата. Во записникот се внесува времето, местото и постапката на извлекувањето односно определувањето на добивките како и видот, бројот и вредноста на извлечените добивки. Еден примерок од записникот, приредувачот на игрите е должен да му достави на органот што му го издал одобрението за приредување на играта.

Член 22

Извештајот за резултатите од играта на среќа приредувачот е должен да го објави во рок од 7 дена од денот на извлекувањето на добивките односно од денот на утврдувањето на резултатите од играта, преку јавните средства за информирање.

Член 23

Исплатата односно издавањето на добивките се врши во рокот определен во правилата на играта на среќа, но тој рок не може да биде покос од 60 дена од денот на објавувањето на извештајот за резултатите од играта.

По истекот на рокот од став 1 на овој член, застарува правото на наплата односно прием на добивката.

Член 24

Добивките што не се наплатени односно подигнати во рокот од претходниот член му припаѓаат на приредувачот на играта на среќа за целите за кои е приредена играта.

Приредувачот на игрите записнички ќе утврди кои добивки не се подигнати во определениот рок и ќе се означи нивната вредност и препис од тој записник, ќе му достави на органот по чие одобрение ја приредил играта.

Член 25

За обврските спрема учесниците во играта на среќа одговара приредувачот на играта со сите свои средства.

V. ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА

Член 26

За посебни игри на среќа во смисла на членовите на овој закон се сметаат игрите на среќа што се приредуваат во играчници.

Посебни игри на среќа можат да се приредуваат во места односно објекти каде што има поголем број на странски туристи, а во простории што се посебно за таа цел уредени.

Југословенските државјани не можат да учествуваат во посебните игри на среќа.

Лицата запослени во играчницата не можат да учествуваат во посебните игри на среќа.

Член 27

Играчницата мора да има правилник и правила за секој вид игра на среќа што се приредува во неа.

Правилата на игрите на среќа мораат да им се стават на увид на учесниците во играта.

Правилникот на играчницата може да се менува и дополнува по претходна согласност на органот надлежен за издавање на одобренија за приредување на посебни игри на среќа.

Член 28

За приредување на посебни игри на среќа е потребно посебно одобрение што го издава републичкиот секретар за финансии, по претходно мислење на Комитетот за туризам и угостителство и републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Органот надлежен за издавање на одобрението од став 1 на овој член при издавањето на такво одобрение води сметка за значењето на туристичкото место и на потесното туристичко подрачје, за обемот на предвидениот промет во играчницата, туристичката опременост на местото на кое се предвидува отворање на играчницата, како и за другите околности што можат да имаат влијание при издавањето на одобрението.

Во одобрението се наведуваат игрите на среќа за кои одобрението се издава.

Кон барањето за издавање на посебно одобрение се приложуваат:

1. податоци дека подносителот на барањето ги исполнил условите од член 27, став 2 на овој закон;
2. правилникот на играчницата;
3. правилата на играта што ќе се приредува;
4. податоци за функционалноста и опременоста на просториите на играчницата;
5. податоци за квалификациите на работниците кои непосредно ќе раководат со игрите на играчницата.

Во решението, со кое барањето за издавање на одобрение не се уважува, не е потребно да се наведат причините поради кои барањето не е одобрено.

Член 29

Во играчницата можат да се приредуваат само оние игри на среќа за кои е издадено одобрение.

Член 30

Играчницата може да почне со работа откако ќе бидат исполнети сите услови предвидени со овој закон.

Член 31

Посебни игри на среќа можат да се организираат и со автомати што се држат исклучиво во просториите на играчницата.

VI. НАДЗОР И КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 32

Заради вршење надзор во поглед на законитоста при спроведувањето на игрите на среќа, а посебно во поглед на трошењето на средствата остварени од приредување игри на среќа, утврдувањето на добивките и доделувањето на добивките на учесниците во игрите на среќа, органите од член 10 на овој закон можат да ги прегледуваат книгите и евиденцијата на приредувачите на игрите на среќа, како и да вршат техничка контрола на автоматите за приредување на посебни игри на среќа.

Доколку органите што вршат надзор ќе утврдат дека приредувачот на игрите на среќа сторил стопански престап или прекршок за кој е пропишана казна според овој закон, должни се за тоа да поднесат пријава до надлежниот јавен обвинител односно до судијата за прекршоци.

Член 33

Со парична казна од 5.00 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап општествено-правното лице кое без одобрение ќе приреди игра на среќа или ако играчницата започне со работа пред добивањето на одобрение за приредување на посебни игри на среќа, како и во случаите кога се повредени одредбите на член 26 став 4; член 27, став 3 и член 29.

Со парична казна од 3.000 динари ќе се казни и одговорното лице во општествено-правното лице за работите од став 1 на овој член.

Член 34

Со парична казна од 2.500 до 25.000 динари ќе се казни за стопански престап општествено-правното лице што добило одобрение за приредување игри на среќа:

1. ако не ги исплати односно не ги издаде добивките во вредност што е предвидена во правилата на игрите на среќа; и
2. ако емитува лозови или томболски карти во износ поголем (или помал) од износот што е одобрен со решението на надлежниот орган.

Член 35

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари, ќе се казни за прекршок граѓанин кој ќе приреди која и да било игра на среќа.

За сторен прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и граѓанско-правно лице со парична казна од 50.000 динари.

Со парична казна од 3.000 динари ќе се казни и одговорното лице во граѓанско-правното лице од став 2 на овој член.

Член 36

Со парична казна од 5.000 динари ќе се казни за стопански престап односно за прекршок општествено-правното лице односно граѓанинот што држи или што спротивно на одредбите на овој закон ставил во употреба автомати за приредување на посебни игри на среќа.

Член 37

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што учествува во посебните игри на среќа спротивно на одредбите на член 28 на овој закон, како и одговорното лице во играчницата кое ќе дозволи на југословенски државјанин и на лицата запослени во играчницата да учествуваат во посебните игри на среќа.

Член 38

За стопански престап од член 33 и за стопански престап и прекршок од член 36 на овој закон може, покрај паричната казна, да се изрече и

заштитна мерка одземање на предметите со кои е извршен престапот односно прекршокот, како и мерка за одземање на имотната добивка.

Член 39

Се овластуваат органите на пазаришната инспекција и органите за внатрешни работи да можат предметите во смисла на член 38 од овој закон, привремено да ги одземат и пред донесувањето на пресуда и да му ги предадат на надлежниот стопански суд односно судијата за прекршоци.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 40

Одобренијата за приредување на игра на среќа издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон остануваат во сила и играта на среќа за која е издадено одобрение ќе се спроведе според досегашните прописи.

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

377.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И СОЦИЈАЛНАТА ДЕЛНОСТ

Се прогласува Законот за ослободување од обврската за полагање депозит при инвестициони вложувања за определени нестопански инвестиции од областа на културата и социјалната дејност,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2692

14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И СОЦИЈАЛНАТА ДЕЛНОСТ

Член 1

Инвеститорите на вложувањата на нестопански инвестиции од областа на културата и социјалната дејност можат да бидат ослободени од обврската за полагање депозит за следните објекти и тоа:

- за изградба и опрема на основни училишта;
- за изградба и опрема на училишта за квалификувани работници;
- за изградба и опрема на технички и други стручни училишта за стопанството и јавните служби;

— за изградба и опрема на учителски, уметнички и на нив слични училишта;

— за изградба и опрема на училишни центри;

— за изградба и опрема на виши, високи школи и факултети;

— за набавување опрема на Македонската академија на науките и уметностите;

— за изградба и набавување опрема за музеи, архиви, збирки и галерии;

— за набавување книги и опрема за библиотеки и читални;

— за изградба и опрема на други културно-просветни установи;

— за изградба и опрема на театри, филхармонии, ансамбли за народни игри и, слично;

— за изградба и опрема на радиодифузни и телевизиски станици и на нивното здружение;

— за изградба и опрема на амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи како и за опремување со медицинска опрема на здравствените работни организации од стационарен тип;

— за изградба и опрема на хигиенски и против-епидемиолошки установи;

— за изградба и опрема на установи за дневен престој и слободни активности на деца (јасли, детски градинки, забавишта, пионерски домови и слично);

— за изградба и опрема на домови за деца без родителска грижа, инвалидни и воспитно запуштени деца и младина;

— за изградба и опрема на ученички и студентски домови (за средношколската младина, учениците во стопанството и студентите);

— за изградба и опрема на установи за хабилитација и рехабилитација;

— за изградба и опрема на установи за социјална заштита на возрасни лица;

— за изградба и опрема на физкултурни организации.

За ослободувањето на одделни објекти од претходниот став, по барање од корисниците, одлучува Извршниот совет.

Член 2

На инвеститорите од претходниот член што ќе бидат ослободени од полагање депозит, ќе им се врати положениот депозит.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

378.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за евиденција на недвижностите во општествена сопственост,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година.

Број 03-2742

15 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

З А К О Н

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Евиденцијата на недвижностите во општествена сопственост, на правата врз нив и на носителите на тие права, се води според одредбите на овој закон.

Според одредбите на овој закон се води и евиденцијата на стварните службености врз недвижностите врз кои постои право на сопственост, кога повластената недвижност е во општествена сопственост.

Евиденцијата што се води според одредбите на овој закон не го опфаќа станарското право и другите права што произлегуваат од облигационо-правните договори.

Член 2

Евиденцијата на недвижностите во општествена сопственост содржи податоци за тие недвижности, за основот на нивното применување во општествена сопственост, за правата на одделни носители врз тие недвижности и за пренесувањето на тие права од еден носител на друг.

Евиденцијата ги содржи податоците од став 1 на овој член и за стварните службености врз недвижностите врз кои постои право на сопственост кога повластената недвижност е во општествена сопственост.

Член 3

Како носители на права врз недвижности во општествена сопственост во смисла на овој закон се евидентираат: општествено-политичките заедници, месните заедници, организациите на здружен труд и други самоуправни организации, државните органи на кои им е признаено својство на правно лице (општествени правни лица), како и општествено-политичките организации, здруженијата на граѓаните, граѓанските правни лица и граѓаните.

Кога недвижност во општествена сопственост користи воена единица или воена установа, во главната книга на евиденцијата, покрај Социјалистичка Федеративна Република Југославија, ќе се евидентира и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Кога не е познато кое општествено-правно лице е носител на правата врз недвижност во општествена сопственост, како носител на тие права се евидентира општината на чие подрачје се наоѓа таа недвижност.

Член 4

Општествените правни лица — носители на правата врз недвижностите во општествена сопственост водат внатрешна евиденција на тие недвижности.

Општинскиот орган на управата, надлежен за геодетските работи, води евиденција на недвижностите во општествена сопственост, правата врз нив, на носителите на тие права, како и на стварните службености врз недвижностите на кои постои право на сопственост, кога повластената недвижност е во општествена сопственост, и врши надзор над водењето на евиденцијата од претходниот став.

Органот од претходниот став при водењето на евиденцијата постапува според прописите за општата управна постапка, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 5

Секоја недвижност во општествена сопственост се евидентира во определена главна книга.

Евидентирањето на недвижноста во главната книга се врши врз основа на исправи определени со овој закон.

Исправите од претходниот став ја сочинуваат збирката на исправи.

Помошни книги на евиденцијата се предметниот и азбучниот регистар.

Книгите на евиденцијата што се водат според одредбите на овој закон се јавни.

Органот што води книги е должен да дозволи увид во нив и да издава изводи од тие книги на секое лице кое за тоа има правен интерес.

Републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за правосудство, донесува прописи за видовите на главни книги и за нивната содржина, за предметниот и азбучниот регистар и за другите помошни книги, за начинот на нивното водење, за содржината на пријавите за евиденција, за исправите што треба да се поднесат и за други прашања во врска со водењето на евиденцијата.

Член 6

Евидентирањето на недвижностите во општествена сопственост во определена главна книга на евиденцијата ќе се изврши:

1. врз основа на правосилна одлука на судот и друг надлежен орган, со која се утврдува дека недвижноста преминала во општествена сопственост или врз основа на тапија;

2. врз основа на договор заверен во суд со кој недвижноста преминала во општествена сопственост;

3. врз основа на еднострана заверена изјава со која сопственикот се откажува од правото на сопственост на недвижноста во полза на општествената заедница.

Кога недвижноста преминала во општествена сопственост по пат на одржувачка, а тоа не е утврдено со правосилна одлука на судот, нејзиното воведување во определена главна книга на евиденцијата ќе се изврши врз основа на решението за евидентирање што го донесува општинскиот орган на управата, надлежен за имотнoprавните односи на чие подрачје се наоѓа недвижноста.

Решението од претходниот став општинскиот орган на управата го донесува по барање од општественото правно лице кое има владение врз недвижноста.

Со решението од претходниот став не се исклучува правото на побанешниот сопственик своето право на сопственост да го остварува во постапка пред надлежниот суд.

Член 7

Во главната книга на евиденцијата се евидентира промената на носителите на правата врз недвижностите во општествена сопственост, врз основа на правосилна одлука на надлежниот орган или врз основа на заверен договор во суд.

Член 8

Ако престане општествената сопственост врз недвижноста, таа се брише од главната книга на евиденцијата.

Бришењето на недвижноста од главната книга на евиденцијата се врши врз основа на правосилна одлука на судот или друг надлежен орган, со која се утврдува дека престанала општествената сопственост врз недвижноста, односно врз основа на заверен договор во судот за отуѓување на недвижноста од општествена сопственост.

Член 9

Прибавувањето на правата врз недвижности во општествена сопственост, промената на носителите на тие права како и престанокот на општествената сопственост врз недвижностите, општествените правни лица се должни да ги пријават на органот од став 2 на член 4 од овој закон, во рок од 30 дена.

Член 10

Организацијата на здружен труд или друга самоуправни организација ќе се казни за прекршок со парична казна до 20.000 динари:

1. ако не воведат внатрешна евиденција на недвижностите во општествена сопственост на кои има одделни права во рокот определен со член 12, став 2 од овој закон;
 2. ако уредно не ја води внатрешната евиденција (член 4 став 1);
 3. ако не поднесе пријава за упис на промените во носителите на правата во главната книга на евиденцијата во пропишаниот рок (член 9);
 4. ако на повикот од Собранието на општината не поднесе пријава во определениот рок (член 13).
- За прекршок од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во работната или друга самоуправни организација со парична казна до 500 динари.

Член 11

Републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за правосудство, во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе прописите од став 7, на член 5 од овој закон.

Член 12

Општините се должни да го сообразат водењето на евиденцијата на недвижностите во општествена сопственост со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на прописите од член 5 на овој закон.

Општествените правни лица кои се носители на права врз недвижности во општествена сопственост, во рокот од претходниот став се должни да воведат внатрешна евиденција на тие недвижности.

Член 13

По воведувањето на книгите за водење на евиденцијата, а најдоцна до истекот на рокот од став 1 на претходниот член, Собранието на општината ќе ги повика носителите на правата врз недвижности во општествена сопственост да поднесат пријави за воведување на тие недвижности во евиденцијата, и ќе го определи рокот за поднесување на пријавата.

Рокот за поднесување на пријава не може да биде покус од три месеци ни подолг од шест месеци.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да се води евиденцијата според одредбите на Правилникот за водење на евиденција на селскостопанскиот земјишен фонд на општинскиот имот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 42/53).

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за евиденција на недвижниот општинскиот имот („Службен весник на НРМ“ бр. 1/55) и Упатството на начинот на водење на евиденцијата на недвижниот општинскиот имот („Службен весник на НРМ“ бр. 5/55).

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

379.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за санитарната инспекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година.

Број 03-2740

15 ноември 1972 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Надзор над извршувањето на законите и другите прописи и над спроведувањето на пропишаните мерки во областа на санитарната, хигиенската и епидемиолошката заштита на луѓето (санитарен надзор) вршат органите на управата, надлежни за работите на санитарната инспекција.

Член 2

Санитарниот надзор ги опфаќа објектите, дејностите, лицата и уредите што на кој и да било начин можат штетно да влијаат врз здравјето на луѓето, а особено надзорот над:

- 1) локацијата и изградбата односно реконструкцијата на индустриски објекти, станбени и други објекти, објекти за снабдување со вода, објекти за отстранување на отпадни води и други материи, сообраќајни и други објекти;
- 2) спречувањето и сузбивањето на заразните болести;
- 3) спроведувањето на мерките за заштита на здравјето на работниците при работата;
- 4) производството и прсметот на хранителните продукти и на предмети за општа употреба што подлежат на санитарен надзор;
- 5) изворите на јонизирачки зрачења (отворени и затворени);
- 6) производството и прометот на лекови и отрови;
- 7) хигиенските услови во училиштата, во здравствените работни организации, во јавните локации, во населбите и населените места и објекти;
- 8) објектите и средствата на јавниот сообраќај;
- 9) водите и уредите за снабдување со вода за пиење;
- 10) отпадните води и другите отпадни материи, како и над уредите и мерките за спречување на влијанијата штетни по здравјето;
- 11) лицата вработени на работи на кои со својата здравствена состојба можат да го загрозат здравјето на луѓето;
- 12) други случаи кога е тоа определено со посебни прописи.

Член 3

Органите на управата, надлежни за работите на санитарната инспекција, санитарниот надзор го вршат преку санитарните инспектори.

Санитарните инспектори ги вршат работите на надзор самостојно и донесуваат решенија во рамките на должностите и овластувањата определени со овој закон и со други прописи.

Член 4

Во вршењето на своите задачи органите на управата, надлежни за работите на санитарната инспекција, соработуваат меѓусебно, како и со органите на управата надлежни за работите на другите инспекции, со другите органи на управата, со здравствените работни организации, со други организации на здружениот труд и други организации и со граѓаните.

Органите и организациите од претходниот став и граѓаните на органите на управата, надлежни за работите на санитарната инспекција, им даваат стручна и друга помош, соработуваат во вршењето на санитарниот надзор и им ги ставаат на располагање податоците потребни за вршење на надзорот.

П. ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 5

Санитарниот надзор во Републиката го врши Републичкиот санитарен инспекторат како орган на управата во состав на Републичкиот секретари-

јат за здравство и социјална политика, а во општината — општинскиот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција (општинска санитарна инспекција).

Член 6

Работите на санитарниот надзор од надлежноста на Републичкиот санитарен инспекторат ги вршат главниот републички санитарен инспектор и републичките санитарни инспектори.

Работите на санитарниот надзор од надлежноста на општинската санитарна инспекција ги вршат општинските санитарни инспектори.

Определени работи на санитарен надзор можат да вршат и други лица со соодветна висока стручна спрема што ќе ги овласти главниот републички санитарен инспектор односно општинската санитарна инспекција.

Член 7

За главен републички санитарен инспектор се именува лекар-специјалист по една од превентивните гранки на специјалност од областа на медицината. Главниот републички санитарен инспектор го именува и разрешува Извршниот совет.

За републички санитарен инспектор може да се назначи лекар-специјалист од соодветната превентивна гранка на специјалност (епидемиологија, хигиена, медицина на трудот) или лекар од општа медицина со положен стручен испит, дипломиран фармацевт-специјалист од соодветна гранка на специјалност (фармацевтска технологија, санитарна хемија, контрола на лекови) или дипломиран фармацевт со положен стручен испит и дипломиран градежен инженер диференциран по санитарна техника (постдипломски студии по санитарна техника) или дипломиран градежен инженер.

Член 8

Работите на санитарниот надзор од надлежноста на општинската санитарна инспекција во врска со спроведувањето на специфичните мерки за спречување и сузбивање на заразните болести ги врши општинскиот санитарен инспектор-лекар-специјалист по епидемиологија или лекар од општа медицина со положен стручен испит. Другите работи на санитарниот надзор ги врши санитарен инспектор — лекар од општа медицина со положен стручен испит или санитарен техничар со положен стручен испит.

Член 9

Општинската санитарна инспекција има најмалку еден санитарен инспектор на население од 20.000 жители.

Член 10

При вршењето на работите на санитарниот надзор, санитарните инспектори и другите лица овластени за вршење на тие работи мораат да имаат посебна легитимација со која се утврдува својството на санитарен инспектор.

Образецот на легитимацијата од претходниот став и начинот на нејзиното издавање го пропишува републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

III. НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАСТУВАЊЕ

Член 11

Општинската санитарна инспекција врши надзор во смисла на член 1 и 2 од овој закон, доколку одделни работи на надзорот не се со овој или со друг закон ставени во надлежност на Републичкиот санитарен инспекторат.

Член 12

Републичкиот санитарен инспекторат врши санитарен надзор над:

- 1) изворите на јонизирачки зрачења и над работата со нив;
- 2) производството и прометот на лекови;

3) индустриското производство и прометот на големо на отрови;

4) водоводите поставени преку подрачјата на две или повеќе општини;

5) индустриското производство на прехранбени артикли и на предмети за општа употреба.

Член 13

Републичкиот санитарен инспекторат дава согласност на урбанистичките планови, на локациите и на проектите за изградба и за реконструкција, како и одобрение за пуштање во погон односно во употреба на:

- 1) објекти и постројки за производство и за примена на нуклеарна енергија;
- 2) индустриски објекти;
- 3) водовод и канализација;
- 4) хотели, туристички населби и мотели;
- 5) објекти за испуштање и отстранување на отпадните води и други материи од населби, од индустриски објекти и од здравствени работни организации;
- 6) објекти на здравствени и социјални работни организации;
- 7) објекти и средства на езерскиот, речниот, железничкиот, патниот и воздушниот сообраќај.

Член 14

Трошоците на санитарниот надзор од претходниот член, како и трошоците на санитарниот надзор над изградбата што го врши општинската санитарна инспекција, ги поднесуваат инвеститорите за изградба на објектите, уредите, односно средствата што подлежат на санитарен надзор.

Поблиски прописи за начинот и за трошоците на вршењето на санитарниот надзор над изградбата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор донесува републичкиот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со републичкиот секретар за финансии.

Член 15

Општинската санитарна инспекција дава согласност на локациите и на проектите за изградба и за реконструкција, како и одобрение за пуштање во погон односно во употреба, на:

- 1) станбени згради;
- 2) водоводи и канализација за домаќинствата и селата;
- 3) школски објекти и објекти за претшколско воспитување;
- 4) занаетчиски, трговски и угостителски објекти, освен на објектите од член 13, точка 4 на овој закон;
- 5) јавни и други комунални објекти, доколку со овој закон не се ставени во надлежност на Републичкиот санитарен инспекторат.

Член 16

Во вршењето на санитарен надзор органите на управата надлежни за работите на санитарната инспекција се овластени, покрај мерките предвидени со посебни прописи, да наредуваат извршување и на следните мерки, и тоа:

- 1) да наредат отстранување на недостатоците поради кои постои опасност по здравјето на граѓаните во работни простории, јавни локации, на пазариштата и на други јавни места и објекти;
- 2) да забранат употреба на деловни простории и уреди за целите на индустриската, занаетчиската, трговската и угостителската дејност или за други намени, како и употреба на средствата на јавниот сообраќај — додека не се отстранат недостатоците што го загрозуваат здравјето на граѓаните или поради кои работата на односните места е штетна по здравјето;
- 3) да забранат собирање на граѓани во јавни локации и на јавни места — додека не мине опасноста од епидемии;

4) да наредат спроведување на санитарно-технички мерки за уништување на причинителите на заразата или за уништување на инсектите, гадинките и други животни што пренесуваат заразни бактерии, односно за спречување и сузбивање на заразата;

5) да наредат изведување на асанациони работи чие извршување е потребно заради одржување на чистотата на јавните места, во објектите, во станбените и други згради и дворови во согласност со основните барања на хигиената;

6) да наредат сопирање на градењето на простории, згради и други објекти и уреди за чија локација или изградба предвидената согласност не е прибавена од надлежниот орган на санитарната инспекција или изградбата се врши спротивно на дадената согласност — додека не се прибави согласност односно додека не се постапи по дадената согласност;

7) да наредат отстранување од работата на лица за кои е предвиден задолжителен здравствен преглед, а таков преглед над нив не е извршен — сè додека не се изврши прегледот во овластен здравствена работна организација;

8) да забранат употреба на изграден објект, доколку објектот е изграден спротивно на дадената согласност односно е пуштен во употреба без соодветно олобжение од органот на управата, надлежен за работите на санитарната инспекција — додека не се постапи по дадената согласност односно додека одобрение не се набави.

Член 17

Органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција наредува извршување на пропишаните мерки и дејствија со решение.

Во решението со кое се наредува извршување на мерка односно дејствие се определува и рокот за неговото извршување.

Член 18

Во случаите кога постои непосредна опасност по животот или по здравјето на луѓето, овластеното лице на органот надлежен за работите на санитарната инспекција при вршењето на санитарен надзор може да издаде усна наредба за извршување на определени мерки заради отстранување на непосредната опасност по животот или по здравјето на луѓето и да нареди нејзино неодложно извршување.

Органот надлежен за работите на санитарната инспекција во рок од 48 часа од издавањето на наредбата од претходниот став ќе издаде и писмено решение.

Член 19

Против првостепено решение на општинската санитарна инспекција жалба се изјавува до Републичкиот санитарен инспекторат.

Против првостепено решение на Републичкиот санитарен инспекторат жалба се изјавува до републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Член 20

Жалбата против првостепено решение се изјавува во рок од 8 дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на наредените мерки. По исклучок, органот надлежен за работите на санитарната инспекција, против чие решение е изјавена жалба, како и органот надлежен за решавање по жалба, може да дозволи одлагање на извршувањето на наредените мерки ако странката го стори веројатно тоа дека поради спроведување на наредените мерки би настапила значителна материјална штета која на друг начин не може да се отстрани, а со одлагањето не се загрозува здравјето на граѓаните.

Ако со жалбата се побива точноста на резултатот од анализата или на стручниот наод и мислење, органот надлежен за решавање по жалбата, пред донесувањето на решението, може да по-

бара од овластената установа да изврши суперанализа односно да даде стручен наод и мислења за таа работа.

Ако резултатот на суперанализата не е согласен со резултатот на анализата, меродавен е резултатот на суперанализата.

Член 21

Ако органот надлежен за работите на санитарната инспекција во вршењето на санитарниот надзор најде дека со повредата на прописите и мерките е сторен прекршок, или стопански престап или кривично дело, тој е должен да поднесе пријава до органот надлежен за покренување на постапка.

Постапката по пријавите од претходниот став е итна.

Против првостепеното решение донесено по прекршоците од став 1 на овој член, жалба може да изјави и органот надлежен за работите на санитарната инспекција.

Член 22

Ако утврдените недостатоци штетно влијаат врз здравјето на граѓаните или на вработените лица, органот надлежен за работите на санитарната инспекција ќе го извести за своето решение органот на управување на организацијата на здружениот труд односно работната заедница на која се однесува решението.

Член 23

Органите, организациите на здружениот труд и други организации и лицата што држат и користат објекти, простор, постројки, уреди или предмети за работа и работење што подлежат на санитарен надзор, се должни на овластените лица на органот надлежен за работите на санитарната инспекција да им овозможат непречено вршење на службата. За таа цел тие се должни да им овозможат пристап во деловните простории, да им ги дадат сите потребни известувања и податоци и со цел за испитување да им го стават бесплатно на располагање потребното количество предмети што подлежат на санитарен надзор.

Член 24

Ако наредената мерка се состои во извршување на определено дејствие, органот, организацијата на здружениот труд, друга организација односно лицето што е должно да го изврши дејствието, пропушти да го изврши дејствието во определениот рок и на определениот начин, органот надлежен за работите на санитарната инспекција што го донел решението може да го изврши тоа дејствие непосредно или преку други лица, органи или организации.

Ако решението на органот надлежен за работите на санитарната инспекција не може да се изврши поинаку, органот надлежен за работите на санитарната инспекција може да бара помош од органот за внатрешни работи.

Трошоците за извршувањето на решението на начинот од ст. 1 и 2 на овој член, ги поднесува лицето, органот, организацијата на здружениот труд односно друга организација што била должна да ја изврши наредената мерка.

IV. МЕЃУСЛУЖБЕНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Член 25

Републичкиот санитарен инспекторат се грижи за унапредување на службата за санитарна инспекција, како и за образованието и стручното усовршување на санитарните инспектори, води евиденција за стручните кадри во општинските санитарни инспекции и е должен да им дава стручна помош на тие инспекции.

Член 26

Републичкиот санитарен инспекторат, покрај правата и должностите што му се одредени со прописите за органите на управата, има право од општинските санитарни инспекции да бара извршување на определени работи од неговата надлежност и за тоа да му поднесат извештај, како и известување и податоци за вршењето на надзорот што му се потребни заради евидентирање и следење на нивното функционирање.

Член 27

Републичкиот санитарен инспекторат води евиденција за својата работа и за функционирањето на општинските санитарни инспекции.

Општинските санитарни инспекции се должни да водат евиденција за својата работа и за состојбата на објектите што се ставени под санитарен надзор како и да поднесуваат извештаи до Републичкиот санитарен инспекторат за вршењето на санитарниот надзор.

Начинот на водење на евиденцијата за работата како и начинот на поднесување на извештаи за вршењето на санитарниот надзор го пропишува републичкиот секретар за здравство и социјална политика по предлог од Републичкиот санитарен инспекторат,

Член 28

Републичкиот санитарен инспекторат врши надзор над работата на општинските санитарни инспекции во поглед на извршувањето на сојузните и републичките закони и други прописи.

Член 29

Републичкиот санитарен инспекторат е должен сам да ја преземе со пропис предвидената управна мерка односно дејствие и да поднесе пријава за направениот прекршок, престап односно кривично дело, ако тоа не го сторил надлежната општинска санитарна инспекција.

Член 30

Во работите на санитарниот надзор што се од општ интерес за Републиката, Републичкиот санитарен инспекторат има право на општинските санитарни инспекции да им издава задолжителни инструкции.

Член 31

Ако во вршењето на санитарен надзор две или повеќе општински санитарни инспекции на територијата на Републиката во иста работа донесат спротивни решенија, Републичкиот санитарен инспекторат може, иако не е изјавена жалба, по таа работа да донесе решение што е задолжително за односните санитарни инспекции.

Ако во вршењето на санитарниот надзор Републичкиот санитарен инспекторат и општинската санитарна инспекција за иста работа донесат спротивни решенија, задолжително е решението што го донел Републичкиот санитарен инспекторат.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 32**

Со парична казна од 20.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друга организација:

1) ако не постапи по извршното решение на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција со кое се наредува некое од дејствијата или мерките за обезбедување заштита на здравјето на граѓаните, а за чие донесување е овластен органот надлежен за работите на санитарната инспекција според овој закон или според други прописи (член 16, 17 и 18);

2) ако го попречува или смеќава овластеното лице на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција во вршењето на работите на санитарниот надзор или му го ускрати давањето на потребните податоци, известување или мостри (член 23).

За дејствието од став еден на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и

одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друга организација.

За дејствието од став 1 на овој член лицето што врши дејност со самостоен личен труд или на друг начин самостојно учествува во прометот или друго физичко лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 2.000 до 5.000 динари.

Член 33

Покрај изречената парична казна за прекршок од член 32 на овој закон, може да се изрече и заштитна мерка одземање на работите односно предметите со кои е сторен прекршокот.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 34**

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за санитарната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67).

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

380.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СРМ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 1973—1975 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за распределба на средствата на СРМ за инвестиции во стопанството за периодот 1973—1975 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2736
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

**ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 1973—1975 ГОДИНА**

Член 1

Средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството, во износ од 360,00 милиони динари во периодот 1973—1975 година, ќе се користат за финансирање односно кредитирање на намените предвидени во Општествениот план за развој на СР Македонија за периодот 1971—1975 година, и тоа:

- | | |
|---|------------------|
| 1. за кредитирање побрзиот развој на недоволно развиените краишта | 48,00 мил. дин. |
| 2. за финансирање на патната мрежа до | 118,05 мил. дин. |
| 3. за финансирање на рударските истражувања до | 62,70 мил. дин. |
| 4. за финансирање пошумувањето на голините до | 20,30 мил. дин. |
| 5. за финансирање изградбата на основната мрежа на системот на заштита од градобожност до | 7,00 мил. дин. |
| 6. за учество на Републиката во изработка на студија за интегралната бонификација на реката Вардар до | 6,50 мил. дин. |
| 7. за кредити за интервенции во стопанството | 60,00 мил. дин. |

- | | |
|---|-----------------|
| 8. за учество на Републиката во изработката на студија за регионален просторен урбанистички план на туризмот до | 3,80 мил. дин. |
| 9. за довршување изградбата на пороите во мелиоративните системи во СР Македонија до | 0,50 мил. дин. |
| 10. за плаќање на ануитетите по кредитите чиј должник е СР Македонија | 30,50 мил. дин. |
| 11. за други плаќања (непокриени трошоци за печатење на обврзници за заемот за зголемување на запосленоста, провизии на банките и сл.) до | 2,65 мил. дин. |

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон, освен средствата од точките 6, 7, 8, 10 и 11, ќе се користат на начин и под условите утврдени во одделни закони, а според годишните програми што ќе ги одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Динамиката на користењето на средствата од член 1 на овој закон по години ќе ја утврдува Извршниот совет.

Член 4

Средствата од овој закон на корисниците ќе им се даваат во еднакви тримесечни износи и тоа на 1 април, 1 јули, 1 октомври и 31 декември во годината.

Член 5

Кредитот за санации и за трајни обртни средства во стопанството (член 1 точка 7) на Стопанската банка — Скопје ѝ се одобрува со рок на враќање од 15 години и со каматна стапка од 2% годишно.

Кредитот за довршување изградбата на пороите во мелиоративните системи во СР Македонија на Републичкиот фонд за води му се одобрува со рок на враќање од 30 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Договорите на кредитите од став 1 и 2 на овој член со корисниците, во името на Социјалистичка Република Македонија, ќе ги склучи републичкиот секретар за финансии.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

381.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопански развиток на недоволно развиените краишта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2735
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Член 1

По член 15 се додаваат два нови члена 16 и 17, кои гласат:

Член 16

Со работите на Фондот раководи директорот на Фондот.

Директорот на Фондот го именува и разрешува Извршниот совет.

Член 17

Директорот го претставува и го застапува Фондот и се грижи за спроведувањето на одлуките на Управниот одбор.

Директорот е наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот и ги склучува договорите со корисниците на средствата од Фондот.

Член 2

Член 16 станува член 18, се менува и гласи:
Стручните, административните и финансиско-материјалните работи на Фондот ги врши Републичкиот завод за општествено планирање.

Член 3

Сегашните членови 17 и 18 стануваат членови 19 и 20.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

382.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШНИ

Се прогласува Законот за престанок на важењето на Законот за уредување и одржување на зелените површини,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година.

Број 03-2743
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШНИ

Член 1

Законот за уредување и одржување на зелените површини („Службен весник на СРМ“ бр. 45/68 и 4/70) престанува да важи со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

383.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Се прогласува Законот за правосудниот испит, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година.

Број 03-2739
15 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ПРАВОСУДНИОТ ИСПИТ

Член 1

Правосудниот испит е стручен испит што го полагаат дипломирани правници заради стекнување на услови за вршење на определени должности.

Член 2

Правосуден испит можат да полагаат лица што како дипломирани правници работеле една година на правни работи во правосуден орган (суд, јавно обвинителство и јавно правобранителство) или во адвокатска канцеларија.

Правосуден испит можат да полагаат и лица што како дипломирани правници работеле две години на правни работи во државен орган или во работна или друга организација.

Член 3

Судовите можат да примаат на практика дипломирани правници што се на работа во државен орган или во работна или друга организација, ако практиката им е потребна заради полагање на правосуден испит.

Судовите можат да примаат на практика и дипломирани правници што не се на работа во државен орган или во работна или друга организација, заради здобивање со практика за полагање на правосуден испит.

Практиката од став 1 и 2 на овој член се изведува непрекинато и со полно работно време.

Член 4

Правосудниот испит се полага писмено и усно. Писмениот дел на правосудниот испит се полага по кривично право и по граѓанско право.

Усниот дел од правосудниот испит се полага по:

1. кривично право (материјално и процесно);
2. граѓанско право (материјално и процесно) и семејно право;
3. стопанско право;
4. управно право;
5. трудово право;
6. уставен систем и организација на правосудството.

Член 5

Правосудниот испит се полага пред испитна комисија што ја формира републичкиот секретар за правосудство, за време од две години.

Комисијата од претходниот став се состои од претседател и четири членови, на кои им се определуваат заменици.

Член 6

Програмата за испитната материја што се полага по предметите од чл. 4 ја пропишува републичкиот секретар за правосудство.

Член 7

При изработувањето на писмената задача кандидатот може да се служи со законските текстови без коментар.

Времето за изработувањето на писмената задача изнесува 7 часа непрекинато.

Член 8

По завршениот писмен дел на испитот, се полага усниот дел.

Член 9

Успехот на кандидатот на испитот комисијата го оценува врз основа на резултатот што го покажал на писмениот и усниот дел на испитот со оценката „положил“ или „не положил“.

За успехот на кандидатот комисијата одлучува со мнозинство на гласови.

Резултатот што кандидатот го постигнал на испитот јавно го соопштува претседателот на комисијата.

На кандидатот што го положил правосудниот испит Републичкиот секретаријат за правосудство му издава уверение за положениот испит, кое го потпишува претседателот на комисијата.

Член 10

Кандидатот што не го положил правосудниот испит може повторно да го полага по истекот на шест месеци.

Кандидатот што не го положил испитот по втор пат може да го полага неограничен број пати. Секој нареден испит може да се полага по истекот на една година.

Член 11

Кандидатот што според оцената на комисијата на испитот покажал слаб успех од еден или два предмета, има право да полага поправен испит од тие предмети.

Кандидатот што покажал слаб успех од предметот од кој се полага и писмен испит, поправен испит од тој предмет полага писмено и усно.

Поправниот испит може да се полага два пати и тоа првиот пат во рок кој не може да биде покус од два месеца ниту подолг од шест месеци, а вториот пат само во наредната испитна сесија.

Ако во роковите од претходниот став кандидатот од неоправдани причини не се јави на полагање или не го положи поправниот испит, ќе се смета дека испитот не го положил.

Член 12

Кандидатот кој не ќе дојде во определениот ден на полагање или пред почетокот на испитот изјави дека се откажува од полагањето, ќе се смета дека испитот не го полага.

Кандидатот што ќе се откаже во текот на полагањето на испитот, ќе се смета дека испитот не го положил.

Ако во текот на писмениот испит кандидатот од оправдани причини не може да го продолжи испитот, ќе се смета дека испитот не го полага.

Ако во текот на полагањето на усниот испит настапиле оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот, комисијата може да одлучи да се прекине усниот дел на испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

Член 13

За текот на испитот се води записник.

Кон записникот се приложуваат и писмените задачи на кандидатите.

Записникот го потпишуваат претседателот, членовите на комисијата и секретарот.

Републичкиот секретаријат за правосудство води евиденција за полагањето на правосудниот испит.

Член 14

На претседателот, членовите и секретарот на комисијата им припаѓа надоместок за работата во комисијата.

Средствата за работа на комисијата се обезбедуваат во пресметката на Републичкиот секретаријат за правосудство.

Трошоците во врска со повторното полагање на правосудниот испит ги сноси кандидатот.

Член 15

Со правосудниот испит, во смисла на овој закон, се изедначува судискиот или адвокатскиот испит, положен според прописите што биле во сила до денот на влегувањето во сила на овој закон, како и другите испити што според досегашните прописи биле изедначени со судискиот односно адвокатскиот испит.

Член 16

Со лицата што положиле правосуден испит се изедначуваат во правата:

1. лицата што како дипломирани правници се избрани односно именувани до 1 јануари 1959 година за судија, арбитар на државна арбитража, јавен или воен обвинител, јавен правобранител или нивни заменик или помошник, секретар или виши референт или советник на врховен суд, и кои на овие должности поминале повеќе од шест години;

2. лицата што како дипломирани правници се именувани односно назначени до 1 јануари 1959 година за вршење на истражни и извидни работи во службата на јавната или државната безбедност и кои на овие работи работеле повеќе од пет години.

Член 17

Републичкиот секретар за правосудство, по барање од лицата што стекнале право според чл. 15 и 16 ќе донесе решение за установување на правата што им припаѓаат врз основа на овие одредби.

Член 18

Се овластува републичкиот секретар за правосудство да донесе поблиски прописи за начинот на вршење на практиката на дипломираните правници во судовите и за начинот на полагање на правосудниот испит, како и да ја определи висината на надоместокот за работата на комисијата, најдоцна во рок од шест месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Со влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за правосудниот испит („Службен весник на СРМ“ бр. 21/68).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

384.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП**

Се прогласува Законот за Високата економска школа во Прилеп,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2737

14 ноември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП****Член 1**

Вишата економска школа во Прилеп продолжува да работи како Висока економска школа.

Седиштето на Високата економска школа е во Прилеп.

Член 2

Високата економска школа подготвува кадри за економско-комерцијална и економско-финансиска струка.

Член 3

Подготовките за почетокот со работа на Високата економска школа и изборот на првите наставници го врши матична комисија од 5 членови.

Членовите на матичната комисија ги именува Извршниот совет.

Член 4

Високата економска школа почнува со работа откако матичната комисија ќе ја заврши работата во смисла на член 24 од Законот за високото школо во Социјалистичка Република Македонија.

Член 5

Средства за редовна дејност на Високата економска школа обезбедуваат Републичката заедница на образованието во висина од 58 отсто и Школата во висина од 42 отсто од вкупните средства, согласно на одлуката на Републичката заедница на образованието и општествениот договор склучен меѓу Школата, Општината Прилеп и заинтересираните организации на здружениот труд.

Член 6

Студентите на Вишата економска школа кои до крајот на учебната 1971/72 година не ќе ги завршат студиите можат да го продолжат студирањето на Високата економска школа, според наставните планови и програми на Вишата економска школа, најдоцна до крајот на учебната 1974/75 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

385.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 ноември 1972 година.

Број 03-2738

14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА****Член 1**

Во Законот за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 3/68, 3/70, 32/70 и 5/72), членот 38 се менува и гласи:

„Додатокот на деца за корисниците изнесува:

1. За I цензусна група:

— за првото дете	92,00 динари месечно
— за второто дете	85,00 динари месечно
— за третото дете	72,00 динари месечно
— за четвртото дете	64,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	53,00 динари месечно

2. За II цензусна група:

— за првото дете	67,00 динари месечно
— за второто дете	62,00 динари месечно
— за третото дете	54,00 динари месечно
— за четвртото дете	48,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	40,00 динари месечно

3. За III цензусна група:

— за првото дете	43,00 динари месечно
— за второто дете	41,00 динари месечно
— за третото дете	35,00 динари месечно
— за четвртото дете	31,00 динари месечно
— за секое натамошно дете	27,00 динари месечно

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од први октомври 1972 година.

386.

Врз основа на член 10, став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор од 13. XI. 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 13. XI. 1972 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТОК НА МРЕЖАТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА СЕЛО ВО СРМ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА****I**

Со Програмата за развиток на мрежата на медицинските единици на село во СРМ од 1973 до 1975 година (Програма) се утврдуваат основните цели на развитокот на мрежата на медицинските единици на село, како и мерките за нејзиното остварување во периодот од 1973 до 1975 година. Со Програмата истовремено се создаваат услови за подобрување на здравствената заштита на село, за реализација на Акционата програма за намалување смртноста на доенчињата и малите деца, Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба и за реализација на правата на граѓаните што произлегуваат од задолжителните видови на здравствена заштита на населението.

II**ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА**

Програмата има за цел, преку изградба на работен простор и опремување со медицинска опрема и изградба на станбен простор за медицинските единици на село, да се обезбеди подостапна и перманентна здравствена заштита на селското население заради подобрување на здравствената состојба на населението, посебно на мајките и децата, што ќе има за резултат намалување смртноста на доенчињата и на малите деца. Перманентното присуство на здравствените работници во селските населби (обезбедено со изградба на хигиенски станбен и работен простор) ќе придонесе за порационално користење на нивното работно време, побрз развиток на превентивните дејности — здравствено просветување, планирање на семејството, санирање на околината за живеење и др.

III**МЕРКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА**

За успешна реализација на целите зацртани во Програмата неопходно е да се обезбедат услови за проширување и консолидација на мрежата на медицинските единици на село преку изградба на нови и адаптација на старите објекти, така што да се овозможи, по однос на лекарскиот кадар, согласно со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година, до 1975 година да се достигне односот на 4.000 жители селско население просечно на еден постојано вработен лекар на село.

Во развитокот на медицинските единици на село се разликуваат три типа здравствени станици и тоа:

а) здравствена станица од типот а со: дејност по општа медицина, хигиенско-епидемиолошка дејност, забоздравствена дејност, лабораторија, аптекарска станица и советувалиците за мајки и деца со повремена работа на лекар-педијатар и гинеколог;

б) здравствена станица од типот б со: постојан лекар од општа медицина, медицинска сестра, акушерка и забар;

в) здравствена станица од типот в со: постојана акушерка или медицинска сестра и повремена работа на лекар од општа медицина.

Во објектите на медицинските единици на село е неопходно да се планираат и простории за живеење на здравствените работници што ќе овозможат:

— постојана присутност на лекарот и акушерката односно медицинската сестра во медицинската единица;

— намалување флукуацијата на кадарот;

— перманентно присуство (деноноќно) на здравствените работници меѓу населението што овозможува намалување на издатоците за услугите за брза помош и домашна посета.

IV**РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА**

За обезбедување на услови за забрзано ширење мрежата на медицинските единици на село, до 1975 година на селското подрачје во Републиката ќе биде изграден работен и станбен простор, и тоа: објекти за здравствени станици од типот а — во 20 села, објекти за здравствена станица од типот б — во 41 село, објекти за здравствена станица од

типот в — во 29 села, 45 станова за лекари и 73 станова за акушерки односно медицински сестри, според следниот преглед:

Општина	Здравств. станица			Станб. простор за ле- кар	за аку- шерка мед. сестра
	тип а	тип б	тип в		
1. Берово	1	1	3	1	4
2. Битола	—	2	—	2	1
3. Мак. Брод	—	—	2	—	2
4. Дебар	1	—	1	1	2
5. Делчево	—	1	3	1	3
6. Демир Хисар	—	1	—	—	1
7. Гевгелија	1	1	—	1	1
8. Гостивар	3	1	—	4	4
9. Валандово	—	1	—	1	1
10. Винаца	1	1	2	1	3
11. Кавадарци	—	—	—	—	—
12. Кичево	—	2	—	3	3
13. Кочани	1	1	1	2	1
14. Кратово	—	—	2	—	2
15. Кр. Паланка	—	3	—	3	3
16. Крушево	2	—	—	2	2
17. Куманово	4	4	—	4	5
18. Неготино	—	1	—	1	—
19. Охрид	—	—	—	1	2
20. Прилеп	1	5	5	3	8
21. Пробиштип	—	2	—	1	2
22. Радовиш	1	1	—	1	1
23. Ресен	—	1	—	1	—
24. Струга	—	—	—	2	2
25. Струмица	—	4	—	—	—
26. Св. Николе	—	2	—	1	2
27. Скопје	2	1	6	3	9
28. Штип	1	1	—	2	2
29. Тетово	1	2	1	2	5
30. Титов Велес	—	2	3	1	5
Вкупно за сите општини во СРМ	20	41	29	45	75

V

НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ

1) Врз основа на Програмата, собранијата на општините треба да донесуваат свои програми во кои како минимум ќе бидат застапени планираните објекти од Програмата.

2) Проектите за изградба на работниот простор од Програмата треба да бидат усогласени со прописите за поблиските услови за основање и почнување со работа на здравствените работни организации и со нормативите за изградба на ваков вид објекти, а проектите за станбениот простор — со нормативите што важат за изградба на станбени простории.

Согласност на проектите од претходниот став дава републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

3) Во програмите на општините треба да бидат прецизно определени изворите на финансирање, при што, покрај сопствени средства, ќе се користат и средства од Републичкиот фонд за инвестиции во здравството, според критериумите утврдени во прописите за инвестиции во здравството.

VI

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Потребни средства за реализација на Програмата

Според претходната пресметка за изградба на објекти согласно со Програмата ќе бидат потребни апроксимативно следните средства:

1) за изградба на една здравствена станица од типот а се нужни околу 450.000,00 динари, а за опремување околу 130.000,00 динари или вкупно околу 580.000,00 динари;

2) за изградба на една здравствена станица од типот б се нужни околу 360.000,00 динари, а за опремување околу 80.000,00 динари или вкупно околу 440.000,00 динари;

3) за изградба на една здравствена станица од типот в се нужни околу 150.000,00 динари, а за опремување околу 15.000,00 динари или вкупно 165.000,00 динари;

4) за изградба на еден стан за лекар се нужни околу 135.000,00 динари, а за еден стан за акушерка околу 105.000,00 динари.

За изградба на планираниот работен и станбен простор се нужни околу 39.315.000,00 динари, а за опремување на работниот простор околу 5.810.000,00 динари, или за целосна реализација на Програмата се нужни вкупно околу 45.625.000,00 дин.

2. Извори на финансирање

Основни извори за финансирање на Програмата ќе бидат: средства на Републичкиот фонд за инвестиции во здравството, средства на општествено-политичките заедници и средства од други извори.

Висината на учеството на одделни извори за финансирање изградбата на мрежата на медицинските единици ќе се утврди по пат на општествено договарање.

VII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2672

14 ноември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ.
Никола Минчев, с. р.

387.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за измени и дополнувања на Законот за Републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА
КООРДИНАЦИЈА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Се разрешува од функцијата претседател на Републичкиот совет за координација на научните дејности академикот д-р Горги Филиповски, поради подолга отсуност од земјата.

2. Се именува за претседател на Републичкиот совет за координација на научните дејности д-р Исак Таџер, професор на Медицинскиот факултет во Скопје и член на Советот.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2668

14 ноември 1972 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

388.

Врз основа на член 14 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство („Службен весник на СРМ“ 12/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 ноември 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 ноември 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За претседател на Републичкиот фонд за унапредување на индивидуалното земјоделство се именува м-р Ѓорѓи Узунов, пратеник на Републичкиот собор.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2669
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

389.

Врз основа на членовите 119 и 123 од Деловникот на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Просветно-културниот собор, на седницата одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели и членови на постојаните одбори и комисии на Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70 и 20/71), во точка I под 2 на местото на Димитар Шопов се избира Борислав Мицков.

II. Во точка I под 7 на местото на Димитар Шопов се избира Борислав Мицков.

III. Во точка I под 5 на местото на Борислав Мицков за претседател се избира Љубомир Трајчев, а алинеја 3 се брише.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2620
14 ноември 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Илинка Трајкова Јовеска, од село Крушеани, Прилеп, поднесе тужба за развод на брак против Борка Михајлов Кромидоски, од село Пашино Рувци, сега со непозната адреса. Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд или одреди свој застапник во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, на тужениот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, II. бр. 650/72. (115)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово води спор Јанчевски Томе, од село Раотинце, против Иљко Димиќ, од село Јегуновце — населба Југохром, сега со непозната адреса, и Грозданов Ацо, за надоместок на штета, во вредност од 3.800 динари. Се повикува тужениот Димиќ Иљко, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во судот или да достави точна адреса. По истекот на овој рок ќе му биде поставен старател, кој ќе се грижи за правата и обврските по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 618/72.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за надоместок на штета, во вредност од 3.000 динари, по тужбата на тужителот Радмир Коцев Ѓорѓевски од село Отушиште, Тетовско, против тужените Мемеди Мемип и Мемеди Јакуп, двајцата од село Отушиште, Тетовско.

Се повикува тужениот Мемеди Јакуп, од село Отушиште, да се јави во судот или да достави точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави временски старател, кој ќе се грижи за неговото завршување.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 368/72.

Пред Општинскиот суд во Тетово води спор Тофиловски Пано од село Подбреѓе, против Крстевски Панов Стојан, Крстевски Панов Петре и Крстевски Никодин од село Подбреѓе, за законска издршка. Бидејќи тужениот Петре Крстевски сега е со непозната адреса и не се јавил на расправата, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави на судот или да достави точна адреса. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 918/72. (116)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор меѓу Земјоделскиот комбинат — Тетово, против Рамадан Фериков Асани, за долг во вредност од 993,30 динари. Бидејќи тужениот моментално не се наоѓа во село Горна Речица и е со непозната адреса, се повикува да се јави во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, или да достави точна адреса. Во спротивно ќе му биде поставен старател, кој ќе се грижи за неговите права и обврски по овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 953/71. (117)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 461, страна 2, книга VII е запишана под фирма: „Тргокооп“ — претпријатие за внатрешен промет и застапништво на странски фирми — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Иво Рибар-Лола“ број 60. Предмет на работењето на продавницата е продажба на автоделови.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Тргокооп“ — Скопје, со одлуката бр. 03-3440 од 2.IX.1971 година од одржаната седница на 2.IX.1971 година.

Раководител на продавницата е Караколев Георги.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Караколев Георги, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1083/71 од 11.II.1972 година. (355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1352, страна 164, книга VII е запишан под фирма: Трговско претпријатие „Зем. промет“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Магазин на ул. „250“ бр. 39, Скопје. Предмет на работењето на магазинот е складирање на прехранбени артикли.

Раководител на магазинот е Коневски Цветко.

Магазинот е основан од Советот на работната заедница на Трговското претпријатие „Зем. промет“ — Скопје, со одлуката бр. 76/5 од 20.IX.1971 година.

Магазинот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1098/71 од 14.II.1972 година. (356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 172, книга VII е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 105. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мебел, електро-разладни уреди за домаќинството, радио и ТВ апарати, теписи, лустери, нафтени печки и машини за пиење.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, со одлуката бр. 02-11861/84 од 1.XII.1971 година.

Раководител на продавницата е Тодоровски Драган.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1242/71 од 17.II.1972 година. (357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 88, страна 545, книга V е запишана под фирма: „Европа“ Фабрика за чоколади, вафли и бонбони — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 4 во Скопје, ул. „Илинденска“ б.б. Предмет на работењето на продавницата е продажба на бонбони — бонбониера.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за чоколади, вафли и бонбони „Европа“ — Скопје, со одлуката бр. 4754 од одржаната седница на 25.VI.1971 година.

Раководител на продавницата е Петкана Чивлачка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 944/71 од 23.II.1972 година. (389)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1531, страна 181, книга VII е запишана под фирма: Електротехничка монтажно-инсталатерска задруга „Електро-Скопје“ — Скопје, ул. „Српска“ б.б. Предмет на работењето на задругата е вршење на електроинсталатерска дејност.

Задругата е основана од членовите на задругата: Пејковски Живко, Марковски Томе Петко, Ристевска Благоја Вера, Ристовски Иван Томе, Тортевски Славко Мане, Димовски Ѓорѓи Славко, Дурак Гани Бајрам, Мојсовски Душан Трајан, Стојанов Никола Благоја и Димов Андреја Петар, согласно со записникот од одржаниот состанок на основачкото собрание на 15.IX.1971 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Пејковски Живко, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 30 од 21.II.1972 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 388, страна 501, книга II е запишана под фирма: Експорт-импорт — Индустрија на конфекциски, галантериски и трикотажни производи и трговија на големо и мало „Иднина“ — Битола — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 23 во Гостивар, ул. „Б. Јовановски“ бр. 23. Предмет на работењето на продавницата е продажба на детска конфекција и крзнарски производи, текстилни, галантериски и др. стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Иднина“ — Битола, со одлуката бр. 03-12901 од 3.IX.1971 година од одржаната седница на 25.VIII.1971 година.

Раководител на продавницата е Беба Јашар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Беба Јашар, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/71 од 3.II.1972 година. (391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1533, страна 187, книга VII е запишана под фирма: Изолатерска оптичка задруга „Изо-оптик“ — Скопје, „Пазарче Драчево“, б.б. населба Драчево. Предмет на работењето на задругата е изолатерска дејност за тоplotни уреди и оптичкарска.

Задругата е основана од членовите на задругата: Јовановски Круме, Вузаи Лоренц, Хаскај Фетах, Рамука Рамадан, Топојани Кемал, Мани Ракип, Фера Тефик, Вучковиќ Зоран, Илиевски Славе и Младеновски Трајче, согласно со записникот од основачкото собрание одржано на 3.I.1972. година.

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Јовановски Круме, в.д. директор и Вузаи Лоренц, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 165 од 25.II.1972 година. (392)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1535, страна 191, книга VII е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Црвен камен“,

село Видовиште, Кочанско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво — Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 41. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба во име и за сметка на задругата во врска со предметот на работењето на задругата.

Раководител на претставништвото е Поповски Тане.

Претставништвото е основано од задружниот совет на Земјоделската задруга „Црвен камен“, село Витолиште, со одлуката бр. 07-1087/1 од 7. IX.1971 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Поповски Тане, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1158/71 од 22.II.1972 година. (394)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 60, ул. „Битпазар“, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е печење, мелење и продажба на кафе преку шалтер.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 8.XII.1971 година.

Раководител на продавницата е Стојковски Стојан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 14 од 24.II.1972 година. (395)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1536, страна 198, книга VII е запишана под фирма: Здружено претпријатие „Чајавец зрак“ — Индустија за електроника, прецизна механика и автоматика — Организација „Чајавец“ електроника, електромеханика, аутоматика — Бања Лука — Организација на здружен труд — Технички сервис — Скопје, ул. „707“ бр. 3а. Предмет на работењето на техничкиот сервис е поправка на телевизори и радиоапарати.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Чајавец“ — Бања Лука, со одлуката од одржаната седница на 3.VI.1971 година.

Раководител на продавницата е Стефановиќ Милан.

Техничкиот сервис во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стефановиќ Милан, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1183/71 од 24.II.1972 година. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 383, книга II е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Гоце Делчев“ („Два бреста“). Предмет на работењето на продавницата е вршење промет со прехранбени продукти, млеко и млечни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлуката бр. 02-1601 од 25.III.1971 година, од одржаната седница на 25.III.1971 година.

Раководител на продавницата е Костовски Петре.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1020/71 од 15.II.1972 година. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 669, страна 348, книга VI е запишана под фирма: Деловно-здружение „Агромакедонија“ за полјоделство и механизација — село Сарај — Скопско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница „Саат Кула“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 43. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од „Агромакедонија“ — деловно здружение за полјоделство и механизација — село Сарај, со одлуката бр. 0201-205 од 27.VIII.1971 година, на советот на работната заедница.

Раководител на продавницата е Сулејман Абдулхадид.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Деловното здружение, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1174/71 од 28.II.1972 година. (420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 409, книга II е запишана под фирма: „Македонија“ — угостителско претпријатие — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница за самопослужување во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 4. Предмет на работењето на продавницата е продажба на алкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Македонија“ — угостителско претпријатие — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 17.XI.1971 година.

Раководител на продавницата е Трпески Тимотија.

Продавницата за самопослужување во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 77 од 24.II.1972 година. (421)

Окружниот стопански суд во Витола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15.XII.1970 година, рег. бр. 21/56, книга II е запишано следното: Мермерниот комбинат од Прилеп престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Претпријатието за увоз-извоз „Вардар“ од Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-984 од 31.III.1970 година од работничкиот совет на Мермерниот комбинат — Прилеп одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје од 30.III.1970 година и решението Фи. бр. 769 од 30.X.1970 година на Окружниот стопански суд во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Витола, Фи. бр. 623/70. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 110, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието; „Стокопромет“ — експорт — импорт — Скопје се проширува и со следната дејност стопанисување со станбени и други згради што се сопственост на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 930/70 од 26.II.1971 година. (483)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Продавницата во Скопје, населба „Аз-токоманда“ на Претпријатието „Стокопроект“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/70 од 8.IV.1971 година. (827)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје, ул. „Водњанска“ број 40, на Претпријатието „Стокопроект“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398 од 8.IV.1970 година. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 5 во Скопје, улица „Рузвелтова“ б.б., на Претпријатието „Стокопроект“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/70 од 8.IV.1971 година. (829)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 6 во Скопје на ул. „135“ б.б., на „Стокопроект“ — претпријатието експорт-импорт во Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/70 од 8.IV.1971 година. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 3 во Скопје, улица „Христо Ботев“ (до зеленото пазарче) на Претпријатието „Стокопроект“ експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/70 од 8.IV.1971 година. (831)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 614, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 8, во Скопје, населба „Драчево“, ул. „2“ б.б., на Претпријатието „Стокопроект“ — експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 23.II.1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 398/70 од 8.IV.1970 година. (832)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано след-

ното: Седиштето на Претпријатието за електрооводовод и инсталација „Електрооводомонт“ — Скопје, ул. „Беласица“ број 6, се преместува во Скопје, од ул. „Беласица“ на ул. „254“ број 8.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 948/70 од 9.VI.1971 година. (1183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Дуќанот број 32, во Скопје, населба „Синелик“ на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-958 од 5.V.1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 9.IV.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 454 од 21.VII.1971 година. (1391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 10, страна 761, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје, ул. „Славей Планина“ број 46, на Производното претпријатие „Биљана“ — Скопје, согласно со одлуката број 02-959 од 5.V.1971 година на работничкиот совет од одржаната седница на 9.IV.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 455 од 21.VII.1971 година. (1393)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Градежната занаетчиска монтажно-водоинсталатерска задруга „Македонија“ — Скопје распишува

КОНКУРС

за директор на задругата (реизбор)

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. висока стручна подготовка — економски или технички факултет со 5 години работен стаж во таков вид на организација, на раководно место;

2. средна подготовка (стручна школа) со работен стаж од 15 години а од кои најмалку 5 години на раководно место како раководител на организација од таков вид.

Покрај молбата кандидатите треба да ги достават и следните документи:

— документ за школска подготовка,

— потврда за работен стаж и да провела на раководно место како и доказ дека работната организација ја водела успешно,

— уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага,

— да ги поседува сите морално-политички квалитети,

— извод од матичната книга на родените.

Личниот доход се определува според Правилникот за распределба на средствата за личните доходи на задругата.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите комплетирани со потребната документација да се доставуваат до конкурсната комисија.

Некомплетната документација нема да се земе во разгледување, а за извршениот избор кандидатите ќе бидат писмено известени во рок од 8 дена по истекот на конкурсот. (1744)

Врз основа на член 70 од Статутот на установата, Комисијата за работни односи при Управата за водовод и канализација — Струга

распишува

К О Н К У Р С

за прием на раководител на погонот ЗНАЕТИЧСКА РАБОТИЛНИЦА

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршено средно техничко училиште, со над 5 години практична работа во градежништвото, или

— да има стручна подготовка за ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН водоинсталатер.

Кон молбата кандидатот треба да ги приложи следните документи:

— диплома за завршено средно техничко училиште и потврда за стаж или диплома за висококвалификуван водоинсталатер,

— извод од матичната книга на родените,

— уверение за здравствената состојба.

Молбите се поднесуваат на адреса: Управа за водовод и канализација, Струга, пошт. фах 58.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (1742)

Управниот одбор на Хемиската индустрија „Пролетер“ — Скопје, врз основа на член 3, став 3 и член 7 од Правилникот за работни односи,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место

КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР

Кандидатот треба да ги исполнува општите услови од член 21 од ОЗРО и посебните:

— да има завршено економски факултет.

— да има проведено најмалку 5 години во комерцијална струка, а од тоа 2 години на раководно место,

— да не е осудуван и да не е под истрага — доколку кандидатот не е во работен однос.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи.

Конкурсот е отворен до пополнувањето.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 10 дена по извршениот прием. (1743)

Врз основа на член 146 од Статутот на претпријатието за изработка на постелина, тапациска и кројачка вата и кокос — капи, „Слога“ — Скопје, населба Бутел II, КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

распишува

К О Н К У Р С

ЗА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

(реизбор)

1. ШЕФ НА КОМЕРЦИЈАЛНО ОДДЕЛЕНИЕ
2. ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО — не е реизбор —
3. СЕКРЕТАР

Покрај општите услови, предвидени со ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

Под 1. — висока или виша стручна спрема, економско-комерцијален смер, со над 3 години работен стаж. Регулирана воена обврска;

Под 2. — економски факултет со над 4 години практика;

— виша стручна спрема со 5 години практика во книговодството;

— средна стручна спрема, економски смер, со над 8 години практика;

Под 3. — виша стручна спрема, управно-правен смер со 4 години практика;

— средна стручна спрема — управна или соодветна — со над 6 години практика.

Кандидатите се должни кон пријавата да ги приложат потребните документи.

Пријавите со некомплетирани документи нема да се земаат во предвид.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. Пријави во прилозите се поднесуваат на горната адреса.

Советот на Гинеколошко-акушерската клиника при Медицинскиот факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЛЕКАР АНЕСТЕТИЧАР И ДИПЛОМИРАН ХЕМИЧАР ВО КЛИНИЧКАТА ЛАБОРАТОРИЈА

Кандидатите за овие работни места, покрај општите услови од Основниот закон за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

за лекар анестетичар:

— да има завршен медицински факултет,

— да има положен стручен испит.

за хемичар во Клиничката лабораторија:

— да има завршен природно-математички или фармацевтски факултет.

Молбите со потребната документација се поднесуваат писмено на следната адреса: Гинеколошко-акушерска клиника при Медицинскиот факултет Скопје — 91001, Водњанска 17.

Рокот за поднесување на молбите е петнаесет дена од објавувањето на конкурсот.

Недокументирани и неблаговремено поднесени молби нема да се земаат во предвид при разгледувањето.

ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ

ЗА ИЗБОР — РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР И НА РАКОВОДИТЕЛИ НА РАКОВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ВО ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКАТА КЛИНИКА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

У с л о в и:

Под Б.

За раководител на работното место „Отсек за анестезија и реанимација“

— да е наставник на медицински факултет, специјалист од истата гранка,

— асистент или лекар специјалист, хабилитиран или докториран на таа гранка,

— примариус или лекар специјалист без хабилитација односно докторат,

— да има најмалку пет години практика во таа гранка.

СОВЕТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ —
СКОПЈЕ

распишува
КОНКУРС

за избор на еден соработник по генетика и селекција во Шумско-експерименталната станица — Битола, во звањето виш научен соработник.

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има завршен земјоделско-шумарски факултет;

— да ги исполнува општите услови по Законот за организација на научните дејности („Сл. весник на СРМ“, 9/67);

— да има најмалку 10 години работен стаж во научна организација.

Со пријавата за Конкурсот кандидатот треба да приложи потребни документи дека ги исполнува наведените услови, список на научни и стручни трудови и самите трудови.

Рок за пријавување на овој конкурс е 15 дена од неговото објавување во „Сл. весник на СРМ“.

Конкурсната комисија за избор на директор на Земјоделската задруга „Младост“ од с. Борисово, Струмичко

распишува
КОНКУРС

за повторен избор на директор на Задругата

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено средно-земјоделско училиште со над 5 години работно искуство, или

— да има завршено осмогодишно училиште и 10 години работно искуство.

Конкурсот трае 15 дена од денот на неговото објавување.

Молбите со потребната документација се доставуваат до Конкурсната комисија на Задругата.

Работната заедница на „Макпром“ — Скопје

распишува
КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Самостоен референт по механографија (приправник)

2. Самостоен референт по опрема (приправник)

Покрај општите услови предвидени со ОЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:

Под точка 1. — да има завршено природно-математички факултет;

Под точка 2. — да има завршено машински факултет — I степен или виша техничка школа.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

Молбите се поднесуваат до работната заедница на претпријатието, на ул. „124“ бр. 16 — реон 30 Скопје. Тел. 24-401

СОДРЖИНА

Страна

373. Закон за дополнување на Законот за ре-
публичките придонеси и даноци на граѓа-
ните — — — — — 857
374. Закон за угостителската дејност и за ми-
нималните технички услови на угостител-
ските објекти — — — — — 857
375. Закон за изменување на Законот за ми-
нималниот личен доход на работниците 860
376. Закон за игри на среќа — — — — — 860
377. Закон за ослободување од обврската за
полагање депозит при инвестициони вло-
жувања за определени нестопански инве-
стиции од областа на културата и соци-
јалната дејност — — — — — 864
378. Закон за евиденција на недвижностите
во општествена сопственост — — — — — 865
379. Закон за санитарната инспекција — — — 866
380. Закон за распределба на средствата на
Социјалистичка Република Македонија за
инвестиции во стопанството за периодот
1973—1975 година — — — — — 869
381. Закон за изменување и дополнување на
Законот за Републичкиот фонд за креди-
тирање побрзиот стопански развикот на
недоволно развиените краишта — — — 870
382. Закон за престанок на важењето на За-
конот за уредување и одржување на зе-
лените површини — — — — — 870
383. Закон за правосудниот испит — — — — 871
384. Закон за Високата економска школа во
Прилеп — — — — — 872
385. Закон за изменување на Законот за фи-
нансирање на определени форми на оп-
штествена заштита на децата — — — 873
386. Одлука за Програмата за развикот на
мрежата на медицинските единици на се-
ло во СРМ од 1973 до 1975 година — — — 873
387. Одлука за разрешување и именување на
претседател на Републичкиот совет за ко-
ординација на научните дејности — — — 874
388. Одлука за именување на претседател на
Републичкиот фонд за унапредување на
индивидуалното земјоделство — — — 875
389. Одлука за изменување на Одлуката за из-
бор на претседатели и членови на посто-
јаните одбори и комисии на Просветно-
културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — — 875